

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Технологија на облеката I			
2.	Код	ДИО0532			
3.	Студиска програма	Дизајн и инженеринг на облеката			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Институт за текстилно инженерство			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв			
6.	Академска година/семестар	3 година V семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	7
8.	Наставник	Д-р Дембоски Горан, ред. проф.			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со карактеристиките на конфекциското производство, организација и главните сектори. Познавање на технолошкиот процес на кроење и планирање на процесот на кроење. Запознавање со процесот на фиксирање. Разбирање на типовите бодови, шевови, нивна апликација и проблеми при шиење.				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед во конфекциско производство. Структура на индустријата за облека. Организација на конфекциска фабрика и функција на главните сектори во конфекциското производство. Подготовка на производството. Технолошки процес на кроење. Кројни слики, формирање кројна наслага и искројување. Планирање на процесот на кроење. Фиксирање на кројни делови. Типови шевови и бодови, карактеристики и примена. Типови шивачки машини. Проблеми при шиење.				
12.	Методи на учење: Предавања, вежби, проектни задачи. домашна задачи, домашно учење				
13.	Вкупен расположив фонд на време	210			
14.	Распределба на расположивото време	Предавања, вежби, проектни задачи. домашна задачи, домашно учење			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	45 часови	
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	45 часови	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	часови 10	
		16.2	Самостојни задачи	часови 10	
		16.3	Домашно учење	часови 100	
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови	бодови 80		
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	бодови 5		
	17.3.	Активност и учество	бодови 5		
17.4.	Успешно реализирани вежби	бодови 10			

18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			од 50 до 60 бода	6 (шест) (E)		
			од 60 до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 70 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 80 до 90 бода	9 (девет) (B)		
		од 90 до 100 бода	10 (десет) (A)			
19.	Услови за потпис и полагање на завршен испит		Изработка на проектни и самостојни задачи, редовност			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Анкета			
22.	Литература					
	Задолжителна литература					
	22.1	Ред.број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Г. Дембоски	Технологија на облеката I	ТМФ, Интерна скрипта	2010
		2.				
		3.				
	22.2	Дополнителна литература				
		Ред.број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	H. Car and B. Latham	The Technology of Clothing Manufacture	Blackwell Science	2007
		2.	G. Cooklin	Introction to clothing manufacture	Blackwell Science	2006
3.						